

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 72

Год. LXI

Четврток, 25 август 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
45. Правилник за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа.....	1	48. Правилник за стручниот испит на докторите на медицина и за издавање на основна лиценца.....	7
46. Правилник за критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправнички стаж.....	6	49. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа.....	9
47. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на доктори на медицина.....	6	50. Правилник за облиците, критериумите и распоредување на облиците и бодовите на стручното усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	11
		Огласен дел.....	1-116

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

45. Врз основа на член 153-ѓ став 1 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03. 2005 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата за дополнителна обука и проверката на стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст доктор на медицина) на

кои им е времено одземена лиценцата за работа, како и на здравствените работници со високо образование од областа на медицината-странски државјани (во натамошниот текст: доктори на медицина-странски државјани) за добивање на лиценца за работа.

Член 2

Проверката по пат на испит на стручните знаења и способности ја спроведува испитна комисија формирана од Комисијата за стручни прашања од редот на истакнати стручњаци од соодветната област на медицината.

Член 3

Испитната комисија пред која докторите на медицина го полагаат испитот за проверка на стручните знаења и способности се состои од пет членови од кои четирица доктори од областа за која се однесува лиценцата за работа и еден акредитиран претставник од соодветните стручни здруженија при Македонско лекарско друштво.

Член 4

Во одлуката за формирање на испитните комисии се наведуваат претседателот, членовите и нивните заменици, се регулира начинот на вршење на админи-

стративно-техничките работи во врска со организирањето и полагањето на испитот и други прашања од значење за работата на испитните комисији.

Испитните комисији имаат и записничар.

II. ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА

Член 5

Во текот на дополнителната обука докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа ја поминуваат следната обука:

1) Акушерство и гинекологија - знаења, клинички вештини за репродуктивната ендокринологија, медицинската терминологија, медицинската статистика и медицинската информатика, дијагностичките процедури, хуманата репродукција, итните и критични состојби, оперативната гинекологија, гинеколошката онкологија, перинатологијата, гинеколошката хирургија;

2) Анестезиологија со реаниматологија - знаења, клинички вештини за општа анестезија, специјална анестезиологија, третман на болка, интензивна медицина со ургентни состојби, интензивно лекување во гранични гранки и докази за обавени вештини - дневници - дневник за евиденција по анестезиологија-минимален број постапки кои треба да ги изврши специјализантот; дневник за евиденција по интензивна медицина- минимален број на пациенти кои треба да бидат третирани; дневник за евиденција за третманот на болката-минимален број на третирани пациенти; дневник за евиденција по ургентна медицина, минимален број на третирани пациенти;

3) Дерматовенерологија - знаења, клинички вештини за: инфективни болести на кожата: вируси, бактериски, габични; кожни паразитози; алергиски болести на кожата; медикаментозни егзантеми; автоимунни кожни болести; булзни дерматози; генерализиран пруритус; фотодерматози; еритематосквамозни дерматози; болести на лојните жлезди; тумори/малигноми на кожата, паранеоплатични дерматози; генодерматози (наследни болести на кожата); болести на вени/артерии и последични состојби; болести на косата и ноктите; нарушување во пигментацијата; превенцијата, раната детекција и советување при малигноми на кожа; законските прописи што ги регулираат полово преносливите болести; интерпретирање на основните истражувачки методи кои се употребуваат во дерматологија и причините за нивното назначување; земање на материјал за миколошко, бактериолошко, паразитолошко и хистолошко испитување; земање на дерматолошка анамнеза; преглед на дерматолошки болен; (о)пишување на дерматолошки статус; земање брисови; препишување на дерматолошки препарати и апликација на локалните препарати/дерматизи.

4) Детска хирургија - знаења, клинички вештини за основите на општата хирургија, трауматологијата, абдоминалната хирургија, урологијата и ендоскопијата, пластичната хирургија, педијатријата, торакалната хирургија, анестезиологијата и реанимацијата, анатомијата со ембриологија и трансфузија.

5) Епидемиологија - знаења и клинички вештини за дескриптивна епидемиологија; ретроспективни и проспективни испитувања; експеримент; морбидитет (специфичен морбидитет, инциденца, преваленца); морталитет и леталитет; епидемски процес; еколошки тријас; извор на зараза; патишта и механизми на пренесување на заразни болести и видови епидемии; пријавување на заразни болести; здравствен надзор и карантин; вакцинации; болести кои успешно се превенираат со вакцинации и календар на вакцинации; серопротекција; хемиопротекција; дезинфекција, дезинсекција, дератизација; интрахоспитални инфекции; епидемиолошки карактеристики на црвените заразни болести (дизентерија, колера, црвен тифус, вирусен А хепатитис, алиментарни токсинфекции, полиомиелитис); епидемиолошки карактеристики на респираторните заразни болести (морбили, рубеола, варицела, паротитис, пертусис, инфлуенца, менингококов менингит, дифтерија); епидемиолошки карактеристики на трансмисивните заразни болести (маларија, денга, пегавец); епидемиолошки карактеристики на вирусните хеморагични трески; епидемиолошки карактеристики на зоонозите (бруцелоза, антракс, тетанус, беснило); епидемиолошки карактеристики на сексуално преносливите болести (ХИВ инфекција, вирусните Б и Ц хепатитис); епидемиолошки карактеристики на хроничните незаразни болести (ХНБ); ризик фактори кај ХНБ; превенција на ХНБ (примарна, секундарна, терцијална); епидемиолошки карактеристики на кардиоваскуларните болести; епидемиолошки карактеристики на малигните болести; епидемиолошки карактеристики на дијабетот.

6) Инфектологија - знаења и клинички вештини за вирусни хепатити (главни синдроми; главни инфективни болести – хепатитис) менингитис, менингоенцефалити (главни синдроми; главни инфективни болести-менингити) црвени инфекции, респираторни инфекции (долно респираторни инфекции, горно респираторни инфекции, грип, пертусис), антиинфективни третмани, антиотици, антивирусни лекови.

7) Интерна медицина - знаења и клинички вештини за општа интерна медицина, кардиоваскуларен систем, респираторен систем, гастроинтестинален систем, нефроуринатален систем, хематолошки систем, локомоторен систем, ендокринен систем,

токсикологија и ургентна медицина, клиничка биохемија, туберкулоза, заразни болести, неуропсихијатрија, радиологија и заштита од јонизирачко зрачење, трансфузиологија, нуклеарна медицина.

8) Клиничка фармакологија - знаења и клинички вештини за базична фармакокинетика; фармакодинамија (дејство на лековите врз органски системи); механизам на делување на лековите; поим за кумулација и толеранција; взаемно дејство помеѓу лековите (синергизам и антагонизам, општи принципи за интеракции на лековите); несакани дејства на лековите (токсични, алергиски, генетски обусловени); зависност кон лековите; фармакологија и централен нервен систем; фармакологија на автономен нервен систем; фармакологија на респираторен систем; фармакологија на кардиоваскуларен систем; фармакологија на крвта; фармакологија на дигестивен систем; фармакологија на бубрези; фармакологија на хормоните; фармакологија на хемотераписки средства.

9) Медицинска биохемија - знаења и клинички вештини за метаболизам на протеини; ензими, биокатализа и дијагностичко значење на ензимите; метаболизам на јаглехидрати, циклус на лимунска киселина, биолошки оксидации, електронски транспорт и оксидативна фосфори; лација; нарушување на метаболизмот на глукозата од аспект на метаболичното заболување дијабетес мелитус со негова патогенеза епидемиологија, дијагностицирање, компликации, микроваскуларни и макроваскуларни; метаболизам на липиди и липопротеини; метаболизам на вода и електролити, функционална биохемија на црниот дроб; функционална биохемија на бубрегот; цитологија на хематопоезискиот систем, хемостаза, имун одговор (клетки и хуморален), изведување на фотокориметриски методи: (пример: квантитативно одредување на глукоза, вкупен холестерол, ХДЛ холестерол, триацилглицероли); одредување на електролити; одредување на електролити; одредување на ензими; електрофоретска сепарација на протеини и липопротеини; одредување на уринарни протеини, стандардни хематолошки анализи: КС, СЕ, ХТ, тестови на хемостаза.

10) Медицина на трудот - знаења и вештини за екологија на трудот основни принципи на медицинска екологија, екологија на труд; здравствено-еколошки ризици, проценка на ризик; еко-систем, аерозагадување, загадување на водите; здравствено-еколошки стандарди; оценување на работни и животни хигиенски услови (санитарен јазол, набдување на со вода за пиење, диспозиција на индустриски отпадни материи, диспозиција на отпадни материи од здравствени установи, исхрана-посебни категории на работници, транспорт, рекреација); екотехнолошки карактеристики на работниот процес, услови на работа, професионални ризици и штетни фактори од работна средина; еколошки мониторинг; одредување на запрашеност во работната средина; микроклимат во работна средина; одредување хемиски ноксис во работната атмосфера; одредување – мерење на физичките фактори во работната средина (бучава, вибрации, електромагнетни бранови); примена на методи за проценка на посебни услови за работа; примена на методи за проценка на примена на мерки за заштита при работа; медицина на труд и легислатива (професионални болести: дефиниција, значење, медицински и легислативен аспект; болести во врска со работа; повреди на работа-професионален трауматизам; превентивни медицински прегледи (видови, елементи, карактеристики, легислатива); заштита на здравјето на одделни специфични сегменти на работничка популација, жената; млади работници; инвалиди; работници со напредната возраст, физиологија на труд, физиологија на процесот на трудот; применета физиологија на човекот; мускулната работа; примена на основните методи за проценка на функционалната состојба: кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем, сетилото за вид, сетилото за слух и рамнотежа; психологија на трудот, ергономија, професионална патологија, општо клиничко знаење и вештини, медицина на труд и вонредни услови, проценка на работна способност, заштита при работа, епидемиологија во медицина на труд.

11) Микробиологија - знаење и клинички вештини за бактериологија клинички примероци; микроскопско испитување на микроорганизмите; културелно испитување на микроорганизмите; биохемиско испитување на микроорганизмите; серолошки методи; биолошки обиди; молекуларни методи во микробиологијата; испитување на осетливоста на микроорганизмите кон антимикробните средства; комуникација на микробиологот со клинички лекар; вирусологија (директни и индиректни методи за докажување на вируси) имунологија/серологија; аразитологија; микологија (постапки на миколошки испитувања, терапија на инфекции предизвикани од габии).

12) Неврологија - знаења и клинички вештини за дијагностички методи во неврологијата; кранијални нерви и - VI; кранијални нерви VII-XII; мотилитет, моторни синдроми, мускулен тонус и рефлекси; сензибилитет и сензитивни синдроми; говор, апраксија и агнозија; главоболка, тумори на големиот и 'рбетниот мозок; цереброваскуларни болести; енцефалити; невромунологија; мултипласклероза и други демиелинизаторни болести; оболување на малиот мозок; оболување на периферниот нервен систем; оболување на 'рбетниот столб; трауми и посттравматски состојби на ЦНС; невромускулни болести; екстрапирамидни заболувања; деменции; епилепсии.

13) Неурохирургија - знаења и клинички вештини од општа хирургија, абдоминална хирургија, пластична хирургија, детска хирургија, трауматологија, ортопедиологија, максофасцијална хирургија, неврологија, кардиохирургија и трансфузиологија.

14) Нуклеарна медицина - знаења и клинички вештини за основи на кардиологијата, гастроентерологијата, нефрологијата, хематологијата, радиологијата и радиотерапијата.

15) Општа хирургија - знаења и клинички вештини за основи на трауматологија, урологија, неврологија, пластична хирургија, детска хирургија, торакална хирургија, дигестивна хирургија, анестезија и реанимација, ортопедија, рентгенологија и трансфузиологија.

16) Ортопедија - знаења и клинички вештини за основи на дијагностика, ортопедски интервенции, клеточна и молекуларна биологија, вродени мани, општи афекции на мускуло-скелетен систем, јуvenilни остеохондрози, воспалителни болести на коските и зглобовите, дегенеративни болести на зглобовите, артропати, нормално коскено зараснување, судеков синдром, парализа и оштетување на периферните нерви, миопатии, тумори на коските и зглобовите, ортопедски помагала, медицински вештачења, специјален дел, врат, карлица и 'рбет, граден кош, колк и натколеница, колено и потколеница, стапало, рамо и надлактица, лакт и подлактица, рачен зглоб и шака, вештини (способности).

17) ОРЛ - знаења и вештини за основите на аудионологијата, фонологијата, општата хирургија, неврохирургијата, трауматологијата, максофасцијална хирургија и пластичната хирургија.

18) Офтомологија - знаења и клинички вештини за биомикроскопија како дијагностичка метода; анатомија, физиологија и патолошки промени на корнеа; диференцијална дијагноза на stomachни херпес симплекс кератитис; тестови за испитување на солзна секреција и солзен филм; функционални испитувања за дијагноза на увеитис; интермедијален увеитис; Morbus Behcet Adamantijades; Sy. Posner Schotssman; гониоскопија, ангуларни анатомски структури; системски и локални фактори кои предизвикуваат хроничен симплекс и акутен ангуларен глауком; примарен ангуларен глауком-дијагноза и терапија; интерметентен глауком; функционални испитувања на ретина; акутен и некротичен ретинитис; ретинотерапија на прематуритет; леукокорија-диференцијална дијагноза; вертикален страбизам; нистагмус и функционална амблиопија.

19) Патолошка анатомија - знаења и клинички вештини за терминологија за деловите на човечкото тело и содржината на телесните празнини; мускуло-скелетен систем: видови мускули и коски; морфологија на коските на екстремитетите и трупот; мускулни ложи и нивна функција; поголеми зглобови и нивни движења (рамен зглоб, зглоб на лакотот, зглоб на рачето, зглоб на колкот, зглоб на коленото, скочен зглоб); органи во градната празнина: срце, бели дробови, крвни садови и нерви во задниот медијастинум; абдомен: предно-бочен абдоминален сид со слаби места; органи во перитонеалната празнина; ретроперитонеум и негова содржина; карлица: органска лока на карлицата и нејзина содржина (весици уринариа, rectum, утерус, овариум, простата, тестис); глава и врат: поголеми мускули и фасции на главата и вратот; крвни садови (a carotis communis, a carotis externa, a carotis interna, v. jugularis int.) органи во вратот: голтмик, грклан, тироидна жлезда; крајнилни нерви; ЦНС и сетива: делови на мозочното стебло; коморен систем со цереброспинална течност; васкуларизација на ЦНС; сетиво за вид; сетиво за слух и рамнотежа.

20) Педијатрија - знаења и клинички вештини за интензивна нега и терапија, препознавање, постапки и одредување на степен, ABS при разни патолошки состојби, гастрична аспирација, индикациите за назогастрична сонда; поставување на назогастрична сонда и уринарен катетер, одредување на локализација при гастроинтестинално крварење и постапки за решавање, хипогликемија кај неонатус, хидро-минералната рамнотежа, неонатални конвулзии, тромбозитопенија, хипербилирубинемии, грижа новородено од мајка дијабетичар, грижа новородено од мајка со хепатит, реанимира, детска онкологија, детска хематологија, детска ревматологија, детска кардиологија, педијатриска имунологија, алергологија, имунизација детска неврологија и неонатологија.

21) Психијатрија - знаења и клинички вештини за растројства на одделни психички функции (перцепции, емоции, волја и психомоторијатет, памтење, интелигенција, мислење, свест); личност, темперамент и карактер; феноменологија на акутен и хроничен органски мозочен синдром; деменции; шизофренија и шизотипални растројства и зависност од психотропни супстанции.

22) Радиодијагностика - знаења и клинички вештини за општа радиодијагностика, радиолошка физика и биологија, радиолошка заштита, торакални органи, педијатриска радиологија, абдоминални органи, интернистички тракт, хепатобилијатрен тракт, уринарен тракт, гинеколошко- акушерска дијагностика, радиодијагностика на дојка, остео-артикуларен систем, ултразвучна радиодијагностика, изотопи во дијагностицирањето, анатомија, патолошка анатомија и радиотерапија.

23) Радиотерапија - знаења и клинички вештини за општа радиотерапија-дефиниција и видови на јонизирачко зрачење; структура на атомот, радиоактивен распад; корпускуларно и електромагнетно зрачење; вештачки радиоактивни изотопи; рендген-

ска цевка; интензитет и квалитет на рендгенските зраци; интеракција на зрачење со материја, апсорпција и растурање; слабеење на интензитетот на рендгенските зраци; хомогенизирани на зрачниот спектар-филтри; инструменти за мерење на зрачењето-дозиметри; мерни единици; видови на RTG апарати; површинска радиотерапија; контактна радиотерапија; длабинска радиотерапија и нејзина зависност; дози во радиотерапијата (емисиона, ефективна, длабинска, токсична, доза на толеранција, тераписка ширина, физикална, биолошка); тераписка примена на зрачењето (физикални и биолошки правила); биолошко дејство на јонизирачките зраци (директно и индиректно, соматско, генетско) радиофизика (апсорпција на зрачен сноп; видови на дози; единици за мерење на јонизирачките зрачења во новиот SI систем; зрачен интензитет и интегрална доза; зрачен волумен; воден фантом; изодозни линии; изодозни карти; зрачни полиња (спротивни паралелни, соседни, box техника, ротационо и пендулантно зрачење); фракционирање во радиотерапијата (дневна доза, број на фракции, тотална туморска доза) практична настава (дозиметрија; планирање на зрачењето со 2 Д и 3 Д компјутерски систем за планирање, врз база на податоци од рендгенската дијагностика (Rtg, CT, NMR и друго); дефинирање на зрачниот волумен; GTV (глобален туморски волумен); CTV (клинички туморски волумен); PTV (планиран туморски волумен); дефинирање на изотентарот на туморот; дефинирање на локацијата, димензијата и бројот на зрачните полиња; дефинирање на тежинскиот однос на дозата од секое поле; примена на клинестии филтри и болуси; изработка на индивидуални тубуси и заштита; заштита на одредени критични органи; испитување на повеќе можни начини за добивање на што помогоме на доза на туморот, избегнување на жешки точки, обезбедување на стрмно опаѓање на дозата на околните здрави ткива; прескрипција на дозата (дневни фракции, број на фракции и тотална туморска доза) радиобиологија (биофизички промени во живата материја; оштетување на DNK и создавање на слободни радикали; крива на преживување на озрачените клетки; соматски и генетски оштетувања; осетливост на здравите ткива на јонизирачки зрачења; осетливост на туморите на јонизирачки зрачења; закон на Bergoni et Tribondeau (основа на радиотерапијата); однос меѓу радиосензибилност на туморите и нивната курабилност; толеранција на здравите ткива; биолошки основи на фракционираното зрачење; репарација на сублеталните оштетувања (a и b лезии); редистрибуција; репопулација; реоксигенација; математички модели на фракционирање; елис-ова формула; TDF симплфикација; LQ или a/b модел; режими на фракционирање зрачење; радиосензибилизатори и радиопротектори; хипертермија, современа суперволтажна радиотерапија (машина за TST; конструкција; изоцентрична техника; ласерско дефинирање на зрачните полиња; индикации; акцелератор; конструкција; изоцентрична техника; ласери; индикации; асиметричен колиматор; динамички клинестии филтри; мултилеаф колиматор; EPUD (компјутеризиран систем за верификација на зрачите полиња на монитор-портал визион); BEAM с EYE VIEW (поглед на зрачниот волумен како да е око на фокусот на зрачниот сноп); стереотактична радиотерапија; u-knife, X-ray-knife; IMRT (терапија со модулиран зрачен интензитет); Total body (зрачење на целото тело); алгоритам на целата постапка, од планирање до имплементација на зрачењето; комбинација на суперволтажната радиотерапија со другите видови на радиотерапија и со другите модалитети на третман (хирургија, хемотерапија, хормонска терапија и имунотерапија) специјална онкологија (тумори на глава и врат; тумори на CNS; тумори на скелетот; тумори на дојка; тумори на белите дробови и медијстинумот; тумори на дигестивен систем; гинеколошки тумори; тумори на урогениталниот тракт на мажот; лимфоми; мекоткивни тумори; тумори на кожата).

24) Социјална медицина со организација на здравствена-та дејност - знаења и вештини за здравствената политика-стратегија во светот и во Република Македонија, здравствена статистика, здравствена едукација во промоција на здравјето и превенција на болните.

25) Судска медицина - знаења и клинички вештини за форензична токсикологија и патолошка анатомија-оштетување на здравјето; танатологија; механички повреди; посебни механички повреди; нетритивни повреди; асфиктивни повреди; физички повреди; собираен травматизам; форензична сексологија; форензична гинекологија; новороденост и новороденче; вешто лице и судско-медицинско вештачење; вештачење на татковство; медицинска класификација и правна квалификација на телесна повреда; идентификација; судско-медицински коментар на Кривичниот закон; злофат; убиство; самоубиство и увод во токсикологијата.

26) Спортска медицина - знаења и клинички вештини за проучување на историјата на спортска медицина, систем на организација на здравствената заштита на лица кои се занимаваат со спорт, физичка активност и рекреација; утврдување и проценки на состојбите на здравјето, физичкиот развој и нивото на спремност; рана спортска специјализација-селекција во спорт, проблем на физиолошка и хронолошка категоризација, спортско-медицински аспект на поодделни видови спортови, принципи на ослободување на ученици од настава, критериуми на спортска рекреација кај инвалиди, анализа на способностите на спортско поле, жени и

спорт, методи и постапки во дијагностика и терапија на најважните заболувања на кардиоваскуларниот систем, болести на периферна циркулација, независна дијагностика на ехокардиографија, стрес електрокардиографија кај срцеви заболувања, оценка на спортска способност после преживени заболувања, проучување на основни карактеристики на трауматски изотопи во спитокласификација на спортските повреди, фактори кои претставуваат спортски повреди и превенција, спортски повреди на меките ткива во спортот, повреди на граден кош, стомакот и урогениталните органи, повреди на рамо надлактица, карлица, зглобови, стопало, основи на лична хигиена, комунална хигиена, ментална хигиена, хигиена на исхрана на спортистите, примена на методите на физикална медицина во лекувањето на спортските повреди, лекување на лошото држење на телото, продолжена рехабилитација, неуролошки функции кои имаат влијание на физичките активности.

27) Трансфузиологија - знаења, клинички вештини за крводарителство; специјални видови на крводарување; генетски и имунолошки основи во трансфузиологијата; комплимент во трансфузиолошката пракса; АВО крвнотипен систем; Rh систем и хемолитична болест на новороденото; останати еритроцитни крвотипни системи; крвотипни системи на леукоцити, тромбоцити и плазма протеини; ХЛА систем; клиничка примена на крв и крвни продукти; трансфузија на еритроцити; трансфузија на тромбоцити; трансфузија на гранулоцити, матични клетки; трансфузија на деривати од плазма; третман на клинички состојби при дефекти на коагулационски фактори; болести преносливи со трансфузија; несакани дејства од трансфузија на крв и продукти; масивни трансфузии; медиоколагални аспекти на крводарувањето; маркетинг во крводарувањето; крводарување; мобилна екипа за земање крв на терен; определување на крвотипните системи АВО и Rh; антиглобулински тест (Coombs-ов тест); конзервирање, контрола и транспорт на крвта; определување компатибилна крв за трансфузија; деривати од плазма; клеточни елементи; аферези (плазмафереза и цитофереза); хемостаза; апликација на крв и крвни деривати.

28) Урологија - знаења и клинички вештини за основи на абдоминална хирургија, детска хирургија, општа хирургија, пластична хирургија, васкуларна хирургија, нефрологија, гинекологија, трансфузиологија.

29) Физикална медицина и рехабилитација - знаења и клинички вештини за галванска струја; електрофореза на лекови; рехабилитација на паралегии; куси бранови; ултразвук-ултразвучна фореза; мускул како ефектор во кинезитерапијата; мануелен мускулест тест; основни средства во кинезитерапијата; интерферентни струи; дијадинамски струи, термотерапија; парафинотерапија; криотерапија; мануелна масажа; екстензиона терапија; инфрацрвени зраци; ултравиолетови зраци; ортопедски помагала; работна терапија и хидро-терапија.

30) Хигиена - знаења, базични и клинички вештини за здравствено-еколошки и еко-епидемиолошки концепт на здравјето (релација доза-промена); здравствено-еколошки индикатори и стандарди во физичките медиуми; здравствено-еколошки индикатори во објектите од јавен карактер; основни здравствено-еколошки ризици од отпадот; национални и меѓународни стандарди, здравствено-еколошки индикатори за водата и водоснабдувањето; национални и меѓународни стандарди на здравствена исправност на храната, кодекс алментарискус; основи на диетологијата и диетотерапијата; основни стандарди на интересорска работа и менаџмент; проценка на екотоксиколошки ризик, основен методолошки пристап; здравствено-еколошки ризик при експозиција на физички агенси (внатрешен и надворешен воздух, радијација, бучава); здравствено-еколошки ризици од водата и водоснабдувањето, утврдување на основни здравствени ризици во станбени и други видови објекти од јавен карактер (училишта, болници, угостителски објекти); здравствено-еколошки ризици од храна; утврдување на основни здравствено-еколошки ризици од различни видови отпад; утврдување на нутритивен статус на разни популациони групи и професии, основно јавно здравствен пристап; интересорска комуникација при аплицирање на здравствено-еколошки принцип; апликација на основен методолошки пристап, примери и вежби на здравствено-еколошки ризици, проценка на оптовареноста со болести од здравствено-еколошки причинители; основен методолошки пристап, примери и вежби во различни медиуми и нокс; основен методолошки пристап, примери и вежби во различни објекти, а посебно во училишна средина, проценка на основен морбидитет, превентивни програми, интердисциплинарен пристап; основен методолошки пристап за управување со отпадот од собирање до крајно депонирање вклучувајќи и локација на крајното депонирање, со посебен акцент на токсичност, радиоактивниот и болничкиот отпад; основен методолошки пристап, локална инспекција, толкување на лабораториски наод, превентивни мерки во редовни и вонредни услови-примери и вежби на различни видови води и водоснабдување; основен методолошки пристап, примери и вежби за здравствена исправност на разни видови прехранбени намирници; проценка на дневен внос на различни видови контаминанти; одредување на критични точки во синџирот на исхраната – примена на HACCP системот; утврдување

на нутритивен статус и изготвување основни прехранбени режими и диети, режими на физичка активност согласно проценка на индивидуалните потреби низ примери и вежби; основниот здравствено-еколошки концепт при разни видови практични примери во тимска работа со други сектори на локално ниво; комуникациски вештини кои се однесуваат на промоција на основните елементи на: здравствено-еколошки концепт на здравјето; здравствено-еколошки ризици и превенција во услови на физички нокс; здрави услови во училишна средина и генерално оптимални здравствено-еколошки услови на живеење во разни средини и општата јавност на основните параметри на здравствено-еколошки принцип на управување со отпадот; здравствено-еколошки ризици и превенција при разни видови на загадување на водите; здравствено-еколошки ризици и превенција при разни видови на загадување на животните намирници и труење со нив; здрав режим на исхрана и физичка активност, диетолошки совети; интересорскиот аспект на здравствено-еколошки ризици, со посебен акцент на презентација и нивна промоција пред креаторите на политиката како и потенцијалните донори и финансиери на активности.

31) Примарна здравствена заштита - знаења и клинички вештини за развој на човекот, репродукција, здравјето на децата, адолесценција, менопауза, геријатрија, палијативна нега, исхраната, менталното здравје, честите заболувања и нифективните болести (акутно болно бебе, конвулзии, анемија, смрт, констипација/фекален застој, жолчни камења, лимфаденопатија, диспепсија, жолтица, хернии, иритабилен колон, хемороиди, црвено око, катаракта, проблеми со простата, олнотрбна болка, блефаритис, конјуктивитис, едем, главоболка, хематурија, уринарна инконтиненција, вагинално крвање, тремор, туморозни промени на дојката, лимфаденопатија, диспепсија), ургентни состојби, чести проблеми/заболувања, хронични заболувања (асма, ангина пекторис, дијабетес, хиперлипидемија, срцева слабост, хипертензија, артритис, бубрежна слабост, аритмии, периферни артериски нарушувања, периферни венски нарушувања, уролитијаза, заболување на штитна жлезда, остеопороза, мозочен удар и сл.), скрининг програми, унапредување на здравјето и рационално препишување на лекови.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА НА КОИ ВРЕМЕНО ИМ Е ОДЗЕМЕНА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 6

Докторот на медицина на кој му е времено одземена лиценцата за работа може повторно да се стекне со лиценца за работа ако успешно ја помине програмата за дополнителна обука и проверката на стручните знаења и способности пред Комисија од член 2 на овој Правилник.

Член 7

Докторот на медицина поднесува писмено барање за полагање до Комисијата за стручни прашања и приложува:

1. одлука за времено одземање на лиценцата за работа и
2. фотокопија од извршена уплата за полагање на проверката на стручните знаења и способности.

Член 8

Комисијата за стручни прашања на Комората го одобрува полагањето на испитот за проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот успешно ја поминал програмата за дополнителна обука ако ја приложи документацијата од член 7 од овој правилник.

Известувањето за одобрување на полагање испит и за времето и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.

До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат испитот.

Член 9

Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го определува Комисијата.

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини (болест, породилно отсуство и повик од надлежни органи).

Член 10

Испитот се состои од писмен и практичен дел.

Писмениот дел од испитот се спроведува преку писмен метод на прашања со избор на точен/неточен одговор од предложените можни одговори.

Практичниот дел од испитот се спроведува со практична проверка на вештините.

Член 11

За текот на испитот за проверка на знаењата се води записник.

Член 12

Испитот се смета за положен ако испитната комисија оценила дека кандидатот ги положил двата дела.

По завршувањето на испитот претседателот на Комисијата во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и способности.

Член 13

Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знаења и способности може повторно да го полага испитот во рок не подолг од 6 месеци, но не порано од два месеца.

Член 14

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности на образец бр 1, кој е составен дел на овој правилник и од горе надолу го содржи следниот текст: "Република Македонија"; под него: "Лекарска комора на Република Македонија"; а под него десно место за: број, дата и место; под него стои текстот "Врз основа на член ... од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа ("Службен весник на Република Македонија" бр.....) Лекарската комора на Република Македонија го издава следното:" под него во средина стои текст: "Уверение"; под него место за впишување на презиме, татково име и име на докторот на медицина; па следи роден-а ден, месец, година и место на раѓање, "општина" со простор за впишување на податоци; па следи "Република" па следи ден, месец и година со простор за впишување на податоците и текстот;" полагаше испит за проверка на стручните знаења и способности пред испитна комисија при Лекарската комора на Република Македонија". Под него во нов ред стои "Според оценката на испитната комисија" со празен простор за презиме, татково име и име на докторот и текстот: "го положи испит за проверка на стручните знаења и способности". Долу десно стои текстот "Претседател на испитната комисија" и под тоа празен простор за потпис на претседателот на Комисијата.

Уверението се издава во три примероци од кои еден примерок се врачува на кандидатот кој го положил испитот.

Член 15

Во Комората се води евиденција за полагањето и резултатите од испитите за проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ-СТРАНЦИ ДРЖАВЈАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 16

Докторот на медицина-страни државјанин поднесува писмено барање за полагање до Комисијата за стручни прашања и приложува:

1. диплома за завршен медицински факултет-оригинал или заверена копија на оригиналот;
2. дипломата за завршен медицински факултет преведена на македонски јазик - оригинал или заверена копија;
3. нострификација на дипломата;
4. уверение за завршена специјализација и субспецијализација - оригинал или заверена копија на оригиналот;
5. уверение за специјализација и субспецијализација преведено на македонски јазик - оригинал или заверена копија;
6. потврда за нострификација на уверението за специјализација и субспецијализација;
7. копија од извршена уплата за проверка на стручни знаења и способности за издавање на лиценца за работа;
8. доказ за престој во Република Македонија издадена од надлежен орган и
9. одобрение за вработување во Република Македонија издадено од Агенција за вработување.

Член 17

Комисијата за стручни прашања го одобрува полагањето на испитот за проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот ја доставил документацијата од член 16 од овој Правилник.

Известувањето за одобрување на полагање испит и за времето и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.

До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат испитот.

Член 18

Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го определува Комисијата.

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини болест, породилно отсуство и повик од надлежни органи.

Член 19

Испитот се состои од писмен и практичен.

Писмен дел од испитот се спроведува со прашања со избор на точен/неточен одговор од предложените преку писмен метод.

Практичниот дел од испитот се спроведува со практична проверка на вештини.

Член 20

Во текот на испитот за проверка на знаењата се води записник.

Член 21

Испитот се смета за положен ако испитната комисија оценила дека кандидатот ги положил двата дела.

По завршувањето на испитот претседателот на Комисијата во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и способности.

Член 22

Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знаења и способности може повторно да го полага испитот во рок не подолг од 6 месеци, но не порано од два месеца.

Член 23

На кандидатот кој го положил испитот за проверка на стручните знаења и способности му се издава уверение (образец бр. 1) за положен испит за проверка на стручните знаења и способности.

Член 24

Комората води евиденција за полагањето и резултатите од испитите за проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-312/14
30 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р **Алексеј Дума, с.р.**

Образец бр.1.

Република Македонија

Лекарска комора на Република Македонија

Бр. _____

_____ 20 ____ год.

Лекарската комора на Република Македонија врз основа на член 14 од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 72/05), го издава следното

УВЕРЕНИЕ

_____, здравствен работник
(презиво, татково име и име)

високо образование од областа на медицината _____, роден-а на

ден и месец _____ година _____,

во _____ општина _____,

Република _____, ден, месец и година _____

Полагање испит за проверка на стручните знаења и способности пред испитна комисија на Лекарската комора на Република Македонија

Според оценката на испитната комисија, _____
(име, татково име и презиме)

го положил испитот за проверка на стручните знаења и способности.

Претседател на
Испитната комисија

М.П. _____

46.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2005 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ ПОД ЧИЈ НАДЗОР СЕ СПРОВЕДУВА
ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредуваат поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи во кои се спроведува приправничкиот стаж, како и поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж на здравствени работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).

Приправничкиот стаж се спроведува врз основа на утврден план и програма согласно закон.

**II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

Член 2

Приправничкиот стаж на докторите на медицина ќе се спроведува во здравствени установи што ги исполнуваат условите во однос на просторот, опремата и кадарот за вршење на следните дејности: примарна здравствена заштита, гинекологија, интерна медицина, педијатрија и хирургија.

Ако приправничкиот стаж се спроведува во здравствени установи во кои не се врши некоја од дејностите од став 1 од овој член, докторот на медицина се упатува тој дел од стажот да го помине во најблиската установа која ја врши таа дејност.

Покрај критериумите здравствената установа од став 1 од овој член треба да има и најмалку еден здравствен работник со високо образование кој ги исполнува условите за ментор или едукатор од соодветната област.

Член 3

Здравствените установи во кои може да се спроведува приправничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство по предлог на Лекарската комора на Република Македонија, ако ги исполнуваат критериумите од член 2 на овој Правилник.

Предлогот од став 1 на овој член Лекарската комора на Република Македонија го врши врз основа на барањето и приложената документација од здравствените установи, за исполнување на критериумите за спроведување на приправничкиот стаж.

Здравствените установи во кои се спроведува приправничкиот стаж се определуваат за време од пет години, со право за повторно определување.

**III. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВААТ ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА**

Член 4

Докторите на медицина под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж се ментор и едукатор.

Член 5

Менторот е доктор на медицина кој го организира и следи спроведувањето на планот и програмата за приправничкиот стаж на доктор на медицина и обезбедува дополнителни активности за докторот на медицина да успее да постигне задоволителен степен на напредок во текот на приправничкиот стаж.

Менторот има улога на водич на докторот на медицина во периодот на практична обука.

Менторот може да води најмногу 5 доктори на медицина кои го обавуваат приправничкиот стаж.

Член 6

Менторот е доктор на медицина кој:

1. ги познава основните вештини дефинирани во Програмата за приправнички стаж, знаење и употреба на литература поврзана со едукација и оценување;
2. има соодветни специјалистички квалификации во професијата;
3. има доказ за заснован работен однос на неопределено време;
4. доказ за учество во тимска работа;
5. доказ за учество на работилници и курсеви посветени на учење и практична работа и
6. има сертификат за континуирана медицинска едукација издадена од здруженијата при Македонско лекарско друштво, медицинскиот факултет и други стручни здруженија на секои три години.

Член 7

Едукатор е доктор на медицина под чиј надзор се исполнуваат поделните дисциплини и вештини од планот и програмата за приправнички стаж и се грижи за индивидуалната едукација.

Едукаторот ги едуцира докторите на медицина во текот на приправничкиот стаж и го спроведува делот од приправничкиот стаж за кој е определен.

Член 8

Едукаторот е доктор на медицина кој:

1. има пет години искуство во медицинската дејност од добивањето на лиценцата за работа;
2. има доказ за учество во тимска работа;
3. има доказ за заснован работен однос на неопределено време;
4. доказ за учество на работилници и курсеви посветени на учењето и практичната работа и
5. има сертификат за континуирана медицинска едукација издадена од здруженијата при Македонско лекарско друштво, Медицинскиот факултет и други стручни здруженија на секои три години.

Член 9

Менторите и едукаторите под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство на предлог на Лекарската комора на Република Македонија.

Предлогот од став 1 од овој член Лекарската комора на Република Македонија го врши врз основа на барањето и приложената документација од доктор на медицина ако ги исполнува критериумите пропишани со овој правилник.

Менторот и едукаторот се определува за време од три години, со право за повторно определување.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добиената согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-312/15
30 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р **Алексеј Дума**, с.р.

47.

Врз основа на член 155 став 3 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република Македонија, на 30.03.2005 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во понатамошниот текст: доктори на медицина).

Член 2

Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци на докторите на медицина (во натамошниот текст: Регистар на доктори) преставува посебна матична евиденција за докторите со основна лиценца и за докторите со лиценца за работа.

**II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ НА
ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА**

Член 3

Регистарот се води во книга со димензии 500 мм x 420 мм, на која на насловната страница на горниот лев агол стои: "Лекарска комора на Република Македонија", а на средината: "Регистар на докторите на медицина".

Страниците во Регистарот се нумерирани.

Пред почетокот на водењето на Регистарот се забележува вкупниот број на страници со печат на Лекарската комора на Македонија и со потпис на овластено лице за водење на Регистарот.

Член 4

Регистарот се води на образец број 1 кој е составен дел на овој правилник, кој ги содржи следните рубрики:

1. регистарски број;
2. лични податоци;
3. податоци за издавање на основната лиценца;
4. податоци за издавање на лиценцата за работа;
5. податоци за продолжување на лиценцата за работа;

6. податоци за обновување на лиценцата за работа;
7. податоци за вработување и движење во службата;
8. податоци за одземање на лиценцата за работа (временно, трајно) и
9. дејноста за која се издава лиценцата за работа.

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА

Член 5

Комората врши запишување во Регистарот на докторите на медицина по издавање на основната лиценца или по издавањето, продолжувањето, обновувањето или одземањето на лиценцата за работа врз основа на поднесена пријава за запишување на образец број 2 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 6

Исправката при прогресно запишување во Регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се запишува точниот текст.

Член 7

Внесувањето на податоците во Регистарот ќе го врши само лицето овластено од Извршниот одбор на Комората за Регистарот.

Член 8

Регистарот се води и електронски врз основа на изготвена апликативна програма.

Податоците од став 1 на овој член се заштитени од неовластени измени согласно принципите на електронска заштита на податоци.

Член 9

Во еден електронски запис можат да се внесат податоци само за еден доктор на медицина.

Член 10

Внесувањето на податоците, за промени што ќе настапат во однос на продолжувањето и одземањето на лиценцата за работа, се врши со дополнување на податоците во постојните електронски записи.

Член 11

Во случај на погрешно внесување на податоци во Регистарот не се врши исправка со измена на податоците во постојниот електронски запис, туку исправката се врши со внесување на податоците на нов електронски запис, со точно определена целосна врска со електронскиот запис кој се исправа.

Член 12

Секое внесување на податоци во Регистарот е потпишано со електронски потпис од овластеното лице што го води Регистарот, кое и ги координира сите активности потребни за гаранција на веродостојноста на податоците, неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.

Член 13

По завршеното запишување на докторот на медицина со лиценца се врши известување во согласност со Правилникот за издавање, продолжување и одземање на лиценцата за работа.

Член 14

На барање на докторот на медицина може да се издаде извод за извршен упис во Регистарот.

Комората е должна два пати годишно да доставува извештај за издадените основни лиценци и издадените, продолжените, обновените или одземените лиценци за работа до Министерството за здравство.

Сигурност и тајност на податоците се гарантира согласно прописите за користење на лични податоци.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.

Бр. 02-312/10
30 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р **Алексеј Дума**, с.р.

48.

Врз основа на член 144 став 3 и член 153-к став 1 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија, на 30.03.2005 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положениот стручен испит, основната лиценца, како и начинот на издавање на основната лиценца на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктор на медицина).

II. СОСТАВ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА

Член 2

Испитните комисии пред кои докторите на медицина го полагаат стручниот испит, се состојат од седум членови.

Член 3

За член на испитната комисија се определува доктор на медицина, согласно програмата за приправничкиот стаж, акредитиран од Комисијата за стручни прашања на Лекарската комора на Република Македонија, кој не бил поврзан со обуката на кандидатот за време на спроведувањето на приправничкиот стаж.

За член на испитната комисија ќе се акредитира доктор на медицина, кој ги исполнува критериумите за ментор од член 6 од Правилникот за утврдување на критериумите на здравствените работници и здравствените институции во кои се спроведува приправничкиот стаж.

Лекарската комора на Република Македонија, врз основа на предлогот на Комисијата за стручни прашања, има листа на акредитирани доктори на медицина од кои се бираат членовите на испитните комисии.

Еден од членовите на испитната комисија е правник со најмалку 5-годишно искуство во областа на здравството.

По исклучок од став 1 на овој член, за член на испитните комисии можат да бидат избрани и лица кои биле вклучени во процесот на обука на кандидатите ако се спроведува методот на истовремена проценка на група кандидати, а не на поединечен кандидат.

Член 4

Испитните комисии имаат акт за формирање во кој се содржани претседател, членови и нивни заменици, начинот на вршење на административно-техничките работи во врска со организирањето и полагањето на стручниот испит и други прашања од значење за работата на испитните комисии.

Испитните комисии имаат и записничар.

III. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКА НА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ

Член 5

Докторот на медицина кој го завршил приправничкиот стаж (во натамошниот текст: кандидатот) најдоцна во рок од шест месеци од денот на завршувањето на приправничкиот стаж поднесува писмена пријава за полагање на стручниот испит.

Со пријавата од став 1 од овој член кандидатот приложува оверен препис или оверена копија за завршен медицински факултет и приправничка книшка пополнета и оверена согласно Правилникот за планот и програмата за приправничкиот стаж.

Член 6

Лекарската комора на Република Македонија го одобрува полагањето на стручниот испит ако од приправничката книшка утврди дека кандидатот го завршил приправничкиот стаж според пропишаниот план и програма.

Известувањето за одобрување на полагање на стручниот испит и за времето и местото на полагањето се доставува до кандидатот најдоцна 15 дена пред денот определен за полагање на стручниот испит. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува полагање на стручниот испит во кое се наведуваат и причините за одбивањето.

Кандидатот добива и упатство за начинот на полагање на стручниот испит.

До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат стручниот испит.

Член 7

Кандидатот стручниот испит го полага во времето и на место определено за полагање.

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради определени причини (болест, породилно отсуство и повик од надлежни органи).

Член 8

Пред отпочнување на испитот испитната комисија врши увид во приправничката книшка за начинот на кој е спроведен приправничкиот стаж.

Член 9

Стручниот испит се состои од писмен, практичен и усен дел. Писмениот дел од испитот се спроведува преку писмен метод на прашања со избор на точен одговор од предложените.

Од како кандидатот позитивно ќе го положи писмениот дел од испитот се упатува на полагање на практичниот дел од испитот.

Практичниот дел од испитот се спроведува преку методот на симулирана или реална ординација или објективно структурирано клиничко испитување (ОСКИ) како метод на проценка.

Во текот на спроведување на практичните методи на проценка од став 3 на овој член, испитната комисија го набљудува кандидатот во однос на комуникациските вештини, во изведувањето на клиничките вештини и во интерпретацијата на наодите од дијагностичките истражувања.

Усниот дел од испитот се спроведува преку метод за проценка. Се користи методот за дискусија за медицинско-етички проблем, во кој се ценат ставовите и професионалното однесување на кандидатот.

Член 10

За текот на стручниот испит и проверката на стекнатите знаења и вештини се води записник на образец број 1 кој е составен дел од овој Правилник.

Член 11

По завршувањето на секој дел од стручниот испит, испитната комисија го оценува успехот на кандидатот.

Успехот се оценува со “положил” или “не положил”.

Ако кандидатот не положил некој од деловите на стручниот испит, може повторно да го полага тој дел од испитот во рок од три месеци, во спротивно стручниот испит се полага повторно.

Член 12

Стручниот испит се смета за положен ако испитната комисија оценила дека кандидатот ги положил сите три дела на стручниот испит.

По завршувањето на испитот претседателот во присуство на сите членови на испитната комисија го известува кандидатот за резултатот од полагањето на стручниот испит.

Член 13

Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да го полага испитот во рок кој не може да биде покус од 3 месеци, но не подолг од 6 месеци.

Ако кандидатот и по втор пат не го положи испитот, се упатува на повторно обавување на приправничкиот стаж.

Член 14

На кандидатот кој го положил стручниот испит му се издава уверение за положен стручен испит на образец број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член содржи текст: “Република Македонија”; под него: “Лекарска комора на Република Македонија”; а под него десно место за: број, дата и место; под него стои текстот “Врз основа на член 14 став 1 од Правилникот за стручниот испит на докторите на медицина и за издавањето на основна лиценца (“Службен весник на РМ” бр.....) Лекарската комора на Република Македонија го издава следното:” под него во средина стои текст: “Уверение”; под него место за впишување на презиме, татково име и име на докторот на медицина; па следи текст: “доктор на медицина на работа во” со простор во кој се впишува здравствената организација во која работи; па следи “роден-а ден, месец, година и место на раѓање, општина” со простор за впишување на податоци; па следи “Република” па следи ден, месец и година со простор за впишување на податоците и текстот: “полагаше стручен испит пред испитна комисија при Лекарската комора на Република Македонија”. Под него во нов ред стои “Според оценката на испитната комисија” со празен простор за презиме, татково име и име на докторот и текстот: “го положи стручниот испит”; долу десно стои текстот “Претседател на испитната комисија” и под тоа празен простор за потпис на претседателот на комисијата; а долу лево стои “Претседател на Комората” и под него празен простор за потпис на претседателот на Комората.

Уверението се издава во три примероци од кои еден примерок се врачува на кандидатот кој го положил стручниот испит.

Член 15

Комората води евиденција за полагањето и резултатите од стручните испити и издадените уверенија за положен стручен испит.

IV. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ЛИЦЕНЦА

Член 16

Лекарската комора на докторот на медицина кој го положил стручниот испит му издава основна лиценца во рок од 30 дена од денот на полагањето на стручниот испит.

Член 17

Докторите на медицина кои завршиле високо образование во странство, поднесуваат писмено барање за издавање на основна лиценца. Кон барањето доставуваат и нострифицирана диплома за завршен медицински факултет.

Ако докторот од став 1 од овој член го поминал приправничкиот стаж и положил стручниот испит во странство, покрај нострифицирана диплома за завршен медицински факултет доставува и доказ за признаен приправнички стаж и положен стручен испит.

Член 18

Доказите од член 17 од овој правилник се доставуваат во оригинал или копија заверена од надлежен орган.

V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОСНОВНАТА ЛИЦЕНЦА

Член 19

Основната лиценца се издава на образец кој има правоаголна форма со димензии 21x30 см.

Член 20

Основната лиценца се издава на образец број 3, кој е составен дел на овој правилник и од горе надолу содржи: на средината стои текстот: “Рбот на Република Македонија” под него стои: “Лекарска комора на Република Македонија издава”, па на средина стои “Основна лиценца”; под него стои текстот: “име, татково име, презиме и регистарски број” со место за внесување на податоците, потоа следи “број и датум” со простор за впишување на бројот на лиценцата и денот на издавање, а под него, текстот “Скопје”, долу лево стои текстот: “Претседател на Комисија за етички и правни прашања” и под тоа празно место за потпис на претседателот на Комисијата; а долу десно стои текстот “Претседател на Комора” и под тоа празно место за потпис на претседателот; во средината стои “МП”.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за приправнички стаж и за стручниот испит на здравствените работници (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 6/92, 61/94) кои се однесуваат на составот на испитните комисији и начинот на полагањето на стручните испити на здравствените работници со завршен медицински факултет.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-312/11
30 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р **Алексеј Дума**, с.р.

Образец бр 1.

ЗАПИСНИК

На испитната комисија за полагање на стручниот испит на здравствените работници со високо образование од областа на медицината формирана со решение на Лекарската комора на Република Македонија бр. _____ од _____

Испитот го подала _____

(име, татково име и презиме)

роден-а _____, во _____

завршило високо образование _____

занимање _____

Писмениот испит го полагаше на _____ 20 _____ година

Практичниот дел го полагаше на _____ 20 _____ година

кандидатот ги покажа следните резултати:

Усниот дел го полагаше на _____ 20 _____ година

На кандидатот му се поставили следните прашања:

По завршеното испитување испитната комисија го денесува својниот
ЗАКЛУЧОК:

1. Кандидатот го повожил испитот - целосно
2. Кандидатот го повожил испитот -делумно
 - писмен дел
 - практичен дел
 - усвен дел
3. Кандидатот не го повожил испитот.

Образец бр.3

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗДАВА

ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА

Зайшничар,

Претседател на
испитната комисија,

НА

(име , фамилно име и презиме)

Членови на Комисијата:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Регистарски број _____

(датум и место)

Претседател на Комисија
за етички и правни прашањаПретседател
на Лекарската комора
на Република Македонија

Образец бр 2

Република Македонија

Лекарска комора на Република Македонија

Бр. _____
_____ 20____ год.

Врз основа на член 14 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 72/05), Лекарската комора на Република Македонија, го издава следното

УВЕРЕНИЕ

_____, доктор на медицина
на работно место _____, роден-а на ден и
месец _____ година _____, во _____ општина
_____, Република _____, на _____
_____ година свршен испитот пред

испитната комисија при Лекарската комора на Република Македонија.

Својот одговор на испитната комисија,
(име , фамилно име и презиме)

го повожил свршениот испит.

Претседател на
Испитна комисијаПретседател на
Лекарска комора на Република Македонија

М.П.

49.

Врз основа на член 153-к став 1 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2005 донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со завршено високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст докторите на медицина), како и формата и содржината и образецот на лиценцата за работа.

II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 2

Лекарската комора на Република Македонија (во натамошниот текст: Комора) ја издава лиценцата за работа врз основа на писмено барање поднесено од докторот на медицина.

Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина доставува и:

1. основна лиценца;
2. доказ за соодветна специјализација или соодветна субспецијализација.

Доказите од став 2 на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.

Член 3

На доктор на медицина кој се стекнал со лиценца за работа во странство Комората му издава лиценца за работа, ако покрај писменото барање за издавање на лиценца и доказот од член 2 став 2 на овој правилник, достави и:

1. доказ за признаена соодветна специјализација или субспецијализација;
2. препорака од комората во која членувал и
3. доказ за претходно работно искуство во дејноста за која бара лиценца за работа.

Член 4

Доктор на медицина-странски државјанин, покрај доказите од член 3 на овој Правилник, доставува и:

1. доказ за одобрен престој во Република Македонија и
2. одобрение за работа издадено од Агенција за вработување.

Член 5

Издавањето на лиценца за работа на докторот на медицина на странски државјанин се врши по завршена дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности спроведена согласно програмата од 153-г од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04).

Член 6

На доктор на медицина-странски државјанин - стручњаци од поделни области на медицината поканети од здравствена установа за вршење на работи за подобрување на квалитетот и осовременување на здравствените услуги, Комората може да издаде лиценца за работа за определен временски период.

Лиценцата за работа од став 1 на овој член се издава на барање на здравствената установа каде стручњакот ќе ја обавува времено здравствената дејност.

Барањето од став 2 на овој член содржи:

1. стручна биографија;
2. детален опис на целите и времетраењето на престојот на стручњакот;
3. согласност од соодветното здружение и
4. потврда од здравствената установа за преземање на одговорност дека установата ќе пружа соодветна здравствена заштита на дијагностицираните пациенти по заминувањето на поканетиот стручњак.

Член 7

Комората, врз основа на мислењето на Комисијата за етички и правни прашања, ја издава лиценцата за работа најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Комората ги впишува издадените лиценци за работа во Регистарот на издадени лиценци.

III. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 8

Обновувањето на лиценцата за работа се врши пред истекот на периодот на важноста на лиценцата за работа.

Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лиценцата за работа 6 месеци пред денот на истекот на рокот на важноста на лиценцата за работа до Комората (Комисија за стручни прашања).

Кон барањето од став 2 на овој член, докторот на медицина доставува и:

1. доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со соодветен број на бодови согласно критериумите пропишани со Правилникот за стручно усовршување од Комората и
2. потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа работел во дејноста за која има лиценца за работа.

Член 9

Врз основа на доставената документација Комисијата од член 8 на овој правилник откако ќе утврди дека се исполнети условите од член 153-е од Законот за здравствена заштита предлага Комората-Комисијата за етички и правни прашања да ја обнови лиценцата за работа на докторот на медицина со издавање на лиценца за работа со пробитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Член 10

Ако докторот на медицина не поднесе барање за обновување на лиценцата за работа и по истекот на периодот на важноста на лиценцата за работа Комората писмено ќе го опомене дека треба да ја обнови лиценцата за работа.

Ако и во наредните 6 месеци по писмената опомена докторот на медицина не поднесе писмено барање и потребните докази за продолжување на лиценцата за работа, Комората времено му ја одзема лиценцата за работа.

Комората го впишува времето за кое е одземена лиценцата за работа во Регистарот на доктори на медицина.

Член 11

Докторот на медицина по навршување на 55-годишна возраст не поднесува барање за продолжување на лиценцата за работа се до исполнување на законските услови за одење во пензија.

Ако докторот на медицина и по исполнувањето на законските услови за одење во пензија продолжи да обавува здравствена дејност во областа за која има лиценца за да ја обнови лиценцата за работа мора да ги исполни условите од член 8 на овој Правилник.

IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 12

На доктор на медицина кој не ја обнови лиценцата за работа заради неисполнување на условите од член 153-е од Законот за здравствена заштита и на начин пропишан со овој правилник, може времено да му се продолжи лиценцата за работа за наредните 6 месеци.

На докторот на медицина временото му се продолжува лиценцата за работа под услов во овој период да ги доисполни условите од член 153-е од Законот за здравствена заштита. ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04).

Комората ја продолжува лиценцата за работа со внесување на пробитниот број и со дополнителна ознака за продолжување.

V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 13

Комората може да одземе лиценца за работа на доктор на медицина времено или трајно во случаите утврдени во член 153-с од Законот за здравствена заштита.

Решението за одземање на лиценцата за работа, со наведување на времетраењето на одземањето, го потпишува претседателот на Комората и претседателот на Комисијата за етички и правни прашања.

По конечност на решението за одземање на лиценца за работа за решението се известуваат: Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и установата во која докторот е вработен.

Решението за одземање на лиценцата се запишува во Регистарот и објавува во гласилото на Комората.

Член 14

На доктор на медицина-странски државјанин, лиценца за работа му се одзема покрај во случаите од член 13 став 1 на овој правилник и ако му престане важноста на одобрението за престој во Република Македонија издадено од надлежен државен орган, и му престане и се укине одобрението за работа на странци издадено од надлежен државен орган или институција.

VI. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 15

Лиценца за работа се издава на образец кој има правоаголна форма со димензии 25 x 35 см.

Лиценцата за работа покрај формата од став 1 на овој член може да се издаде и на образец во правоаголна форма со димензии 8,5 x 5,5 см.

Член 16

Лиценцата за работа се издава на образец број 1, кој е составен дел на овој правилник и од горе надолу содржи: на средина стои текстот: грбот на Република Македонија, под него стои: "Лекарска комора на Република Македонија издава", па на средина стои "Лиценца за работа", под него стои текстот: "име, тајково име, презиме" со место за внесување на податоците, па следи текстот: "вид на здравствена дејност", со место за внесување на податоците; па следи "број и датум" со место за впишување на бројот на лиценцата и денот на издавање, под него стои текстот: "лиценцата за работа важи до", со место за внесување на податоците. Под него стои текстот "Скопје". Доле лево стои текстот: "Претседател на Комисија за етички и правни прашања", а под тоа празно место за потпис на претседателот на комисијата за етички и правни прашања, а доле десно стои текстот "Претседател на Лекарска комора на Република Македонија" и под тоа празно место за потпис на претседателот; во средината доле стои "М.П."

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Докторите на медицина кои до 15.03.2004 година положили стручен испит и согласно член 45 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) се смета дека имаат лиценца за работа поднесуваат писмено барање за издавање на нова лиценца за работа со време на важење од 7 години во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-312/12
30 март 2005 година
Скопје
Образец број 1

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р Алексеев Дума, с.р.

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

издава

ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

име, тајково име и презиме

вид на здравствена дејност

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

Лиценцата за работа важи до

Датум
Скопје

Претседател на Комисија
за етички и правни прашања

Претседател на Лекарска
комора на Република Македонија

МП

50.

Врз основа на член 153-е став 3 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2005 донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА ОБЛИЦИТЕ И БОДОВИТЕ НА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат: облиците на стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите на стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).

Член 2

Стручното усовршување на докторите на медицината е континуирана постапка која продолжува по стекнувањето на лиценцата за работа.

Преку континуираниот професионален развој докторите на медицина го унапредуваат сопственото знаење и вештини за дијагностика и лекување.

Член 3

Стручното усовршување се заснова врз начела на континуираната едукација:

1. вклучување на сите доктори во континуирано учење;
2. единственост на медицинската доктрина која ја имаат сите доктори во јавните или приватните здравствени установи на сите нивоа;
3. научна заснованост и современост во овој процес за да се обезбеди пренос на домашните и светските достигнувања;
4. подеднаков пристап во наставата за да се обезбеди еднаков наставен учиник и бодовната вредност за сите струки;
5. слободен избор на формите за стручно усовршување во зависност од потребата на докторот на медицина така што бодовите за продолжување на лиценцата не можат да бидат собрани исклучиво од еден вид на стручно усовршување;
6. неопходност од учење за секоја нова дијагностичка или терапевтска метода која докторот ја воведува во својата пракса и
7. категоризација и вреднување на формите на стручното усовршување со бодовен систем.

II. ОБЛИЦИ НА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ

Член 4

Облиците на стручното усовршување на докторот на медицина се: учество во работата на конгреси, симпозиуми и други форми на стручни состаноци, курсеви за континуирана едукација, студиски престои, објавени трудови во стручни и научни часописи и публикации, специјализации и субспецијализации, магистерски и докторат од одредена специјалност, пријава за нуспојави на лекови и активност на ментор и едукатор.

Член 5

Стручното усовршување го спроведуваат здруженијата при Македонско лекарско друштво, Медицинскиот факултет и други стручни здруженија (во натамошниот текст: организатор).

Член 6

Облиците на стручно усовршување ги одобрува Комисијата за стручни прашања.

Барање за одобрување и категоризација на облиците од член 4 на овој правилник се поднесуваат најдоцна три месеци пред одржувањето на соодветниот облик на стручно усовршување.

Врз основа на добиена одлука за признавање и категоризација, организаторот на подготвителните материјали и на потврдите го означува начинот на бодовното вреднување на обликот на стручното усовршување утврден со овој Правилник.

Со организаторот на облиците од член 4 на овој правилник Лекарската комора склучува договор за меѓусебните права и обврски.

Одлуката за склучување на договорот од став 4 од овој член ја донесува Извршниот одбор на Лекарската комора на Република Македонија.

Член 7

Во период од седум години докторот на медицина треба да се стекне со 140 бодови преку различни облици на стручно усовршување утврдени со овој правилник.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ

Член 8

Докторот секои седум години треба да помине низ различни облици проверка на стручно усовршување заради обновување на лиценцата за работа.

Стручноста на докторот во период од седум години се спроведува со вреднување на стручното усовршување по пат на бодување.

Член 9

За да се обезбеди континуитет на стручното усовршување во текот на важноста на лиценцата за работа, докторот секоја година обезбедува најмалку 20 бодови.

Вреднувањето на бодовите за секој облик на стручното усовршување на докторот на медицина, се одредува според видот на стручно усовршување, на следниот начин:

1. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ

1.1. КОНГРЕСИ	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	
- конгрес во земјата	активно учество	до 15 бодови
	пасивно учество	до 10 бодови
- меѓународен конгрес	активно учество	до 20 бодови
	пасивно учество	до 10 бодови

Пасивното учество на конгресот се документира со потврда за присуство, а активното со потврда за присуство и објавениот апстракт на трудот.

2. УЧЕСТВО НА КУРСЕВИ

2.1. КУРСЕВИ ПРИЗНАТИ ОД КОМОРАТА	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	
- курс од прва категорија	предавач	до 20 бодови
	слушател	до 15 бодови
- останати курсеви	предавач	до 15 бодови
	слушател	до 10 бодови

Курсеви од прва категорија се оние во кои е вклучен печатен материјал со содржината на курсот и опфаќа проверка на знаењето по завршувањето на курсот.

Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комисијата за стручни прашања. По завршувањето на курсот се добива потврда на која е означена вредноста на курсот во бодови и која служи како документ за признавање на континуираната едукација.

2.2. МЕЃУНАРОДНИ КУРСЕВИ	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	
- курс од прва категорија	предавач	до 30 бодови
	слушател	до 20 бодови
- останати курсеви	предавач	до 20 бодови
	слушател	до 15 бодови

Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комисијата за стручни прашања.

3. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ (во траење од најмалку една недела):

3.1. МЕЃУНАРОДНИ КУРСЕВИ	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	
- студиски престои во земјата со ментор	10 бодови	неделно
- студиски престои во странство	15 бодови	неделно
- посети од отворен тип на клиники	1,5 бод	

Студискиот престој се документира со потврда на управникот на клиниката и менторот. Клиниките кои спроведуваат стручно усовршување од категоријата: посета од отворен тип на клиниката, треба за тоа да ја известат Комисијата за стручни прашања, која тоа ќе го објави во гласилото на комората.

4. СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ

	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	
- стручни состаноци на одделите на клиниките, во здравствените домови и другите здравствени установи	предавач	2 бода
	слушател	1 бод
- стручни состаноци на одделите на клиниките, во здравствените домови и другите здравствени установи со повикани предавачи од клиниките	предавач	4 бодови
	слушател	3 бодови
- стручни состаноци на клиниките	предавач	3 бодови
	слушател	1,5 бод
- стручни состаноци на здруженијата на МЛД	предавач	6 бодови
	слушател	4 бодови

- стручни состаноци на стручно здружение	предавач 6 бодови слушател 4 бодови
- годишен состанок на стручното здружение	предавач 8 бодови слушател 4 бодови
- годишен состанок на стручното здружение во странство	предавач 15 бодови слушател 10 бодови
- симпозиуми во земјата	предавач до 10 бодови слушател до 6 бодови
- симпозиум во земјата со меѓународно учество	предавач до 12 бодови слушател до 8 бодови
- симпозиум во странство	предавач до 15 бодови слушател до 10 бодови
- стручни предавања на јавно-здравствени трибини	предавач 2 бода

Присутноста на стручните состаноци се документира со потпис на шефот на одделот, односно одговорното лице или управникот на клиниката, претседателот на Комисијата за стручни прашања на Комората, претседателот на стручното здружение или претседателот на МЛД и со печатот на органот, секцијата, здружението или здравствените установи на посебен образец.

За одржување на стручни состаноци во други здравствени установи потребно е да се извести Комисијата за стручни прашања на Комората.

По основ на учество на стручни состаноци докторот на медицина може да добие најмногу 24 бода за време на важноста на лиценцата за работа.

5. ПУБЛИКАЦИИ

5.1. НАУЧЕН И СТРУЧЕН ТРУД

	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ	ОСТАНАТИ
	ПРВ АВТОР	АВТОРИ ВКУПНО
- објавен во списание кое се цитира со "current content" или "science citation index"	15 бодови	15 бодови
- објавен во списание кое се цитира "index medicus" или "excerpta medica"	10 бодови	вкупно 10 бодови
- објавен во неиндексирани часописи	8 бодови	вкупно 8 бодови
- коавтори во апстракти или постери на конгрес или слично, на кој не биле присутни		вкупно 6 бодови
- книги		до 40 бодови
- уредник на книгата		до 30 бодови
- поглавје во книгата		вкупно до 20 бодови; прв автор 10 бодови; останати коавтори 10 бодови
- уредник на списание		10 бодови годишно

Во секој поединечен случај Комисијата за стручни прашања го определува бројот на бодовите од книгата, т.е. уредувачкиот одбор на книгата.

6. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
- специјалистички испит	60 бодови
- субспецијализациски испит	60 бодови

Бодовите по основ на специјализација и субспецијализација се добиваат само еднаш во годината во која се полага испитот.

7. ЗВАЊЕ

- примариус

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
10 бодови

Бодовите по основ на примариус се добиваат само еднаш во годината во која се полага испитот.

8. НАУЧНИ СТЕПЕНИ

- магистериум
- докторат

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
30 бодови
60 бодови

Бодовите по основ на научен степен се добиваат само еднаш во годината во која е стекнат научниот степен.

9. ПРИЈАВА НА НУС-ПОЈАВА НА ЛЕКОВИ

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
- пријава на нус-појава на лекови 0,5 бод

Бодовите врз основа на пријава на нус-појави на лекови се потврдува со потврда од Центарот за нус-појави кој се доставува на Органот за стручно усовршување на Комората еднаш годишно.

10. МЕНТОР И ЕДУКАТОР

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
15 бодови

11. КУРСЕВИ НА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНА ЕДУКАЦИЈА НА WEB СТРАНИЦА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ПРЕТХОДНО АКРЕДИТИРАНИ ОД КОМОРАТА

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
2 бода

Бодовите врз основа на курсеви на WEB страница на стручни здруженија се потврдува со потврда од стручното здружение што го подготвува курсот, по претходна акредитација од Комората.

Член 10

Ако докторот на медицина од објективни причини не успее да собере доволен број бодови, поминува дополнителна обука по програма согласно член 153-ѓ на Законот за здравствена заштита и успешно ја завршува дополнителната проверка на стручните знаења и способности пред испитна комисија на Комората.

Член 11

Докторот на медицина најмалку еднаш годишно до Комората поднесува докази за стручното усовршување, а сите докази за стручно усовршување докторот на медицина ги поднесува најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот од 7 години од добивањето на лиценцата за работа или продолжувањето на лиценцата за работа. Доказите за исполнување на условите (потврдите, фотокопирите од објавените написи и друго) за продолжување на лиценцата за работа се во согласност со одредбите на овој правилник.

Член 12

Ако докторот на медицина во текот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со повеќе од 150 бода, во наредниот лиценцен период му се признаваат 10 бода.

Член 13

Во центрите за континуирана медицинска едукација докторите на медицина поминуваат дел од програмата за стручно усовршување подготвена од Македонско лекарско друштво, а претходно акредитирана од Комората.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

На докторите на медицина на кои важноста на лиценцата за работа им тече со денот на влегување во сила на Законот за здравствена заштита односно од 15.03.2004 година, за првиот лиценцен период им се признаваат 40 бодови добиени согласно обличите на стручно усовршување, согласно член 9 од овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-312/13
30 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Р. Македонија,
д-р Алексеј Дума, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.